

| | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | Наслов на наставниот предмет | ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ И БОЛЕСТИ ВО ВРСКА СО РАБОТАТА. КАДЕ Е ГРАНИЦАТА? | | | |
| 2. | Код | ОМ-И-92 | | | |
| 3. | Студиска програма | Општа медицина | | | |
| 4. | Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел) | УКИМ-Медицински факултет Катедра по медицина на трудот | | | |
| 5. | Степен на образование (прв односно втор циклус) | Интегриран циклус | | | |
| 6. | Академска година/семестар | Шеста/ХИ-ХИИ | 7. | Број на ЕКТС кредити | 1 |
| 8. | Наставник | Проф.др. Јордан Минов | | | |
| 9. | Предуслови за запишување на предметот | Потпис од предметот Медицина на труд | | | |
| 10. | Цели на предметната програма (компетенции): | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Изучување на ензими значајни во медицинската дијагностичка пракса • Демонстрација и практична работа на методи за одредување на активноста на ензимите | | | | |
| 11. | Содржина на предметната програма: Теоретска настава: - Дефиниција, класификација и јавноздравствено значење на професионалните болести - Дијагностика и третман на професионалните болести - општи принципи - Дефиниција, класификација и јавноздравствено значење на болестите во врска со работа - Дијагностика и третман на болестите во врска со работа - општи принципи - Законска регулатива - Работна способност кај лицата со професионални болести и болести во врска со работата Практична настава: Професионални болести и болести во врска со работа - приказ на случаи Семинарска работа: професионални болести и болести во врска со работа на респираторниот, кардиоваскуларниот и локомоторниот систем, кожата и црниот дроб, болест на болни згради, синдром на мултипна хемиска сензитивност | | | | |
| 12. | Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа | | | | |
| 13. | Вкупен расположив фонд на време | 30 часови | | | |
| 14. | Распределба на расположивото време | 15 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење | | | |
| 15. | Форми на наставните активности | 15.1 | Предавања-теоретска настава | 5 часови | |
| | | 15.2 | Вежби (лабораториски, | Вежби 5 часови Семинари 5 часови | |

| | | | | |
|------|---|---|--|--------------------------------|
| | | | клинички), семинари, тимска работа | |
| 16. | Други форми на активности | 16.1 | Проектни задачи | часови |
| | | 16.2 | Самостојни задачи | часови |
| | | 16.3 | Домашно учење | 15 часови |
| 17. | Начин на оценување | | | бодови |
| | 17.1 | Тестови | | мин.-макс. |
| | | Завршен испит | Усмен дел | бодови 15 - 25 |
| | 17.2 | Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) | Семинарска работа | бодови мин.-макс 25 - 35 |
| 17.3 | Активно учество | Теоретска настава | бодови | мин.-макс. 10 - 20 |
| | | Практична настава | бодови | 10 - 20 |
| 18. | Критериуми за оценување (бодови/оценка) | до 59 бода | | 5 (пет) Ф |
| | | од 60 до 68 бода | | 6 (шест) Е |
| | | од 69 до 76 бода | | 7 (седум) Д |
| | | од 77 до 84 бода | | 8 (осум) Ц |
| | | од 85 до 92 бода | | 9 (девет) Б |
| | | од 93 до 100 бода | | 10 (десет) А |
| 19. | Услов за потпис и полагање на завршен испит | <p>Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови</p> <p>За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи Power point презентација и усно да го одбрани семинарскиот труд.</p> <p>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.</p> | | |
| 20. | Јазик на кој се изведува наставата | Македонски јазик | | |
| 21. | Метод на следење на квалитетот на наставата | Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата | | |
| 22. | Литература | | | |
| | 22.1 | Задолжителна литература | | |

| | | Р.бр | Автор | Наслов | Издавач | Година |
|--|------|------------------------|--|--------------------|---|--------|
| | | 1 | Ј. Караинска-Бислимовска (ур.), Ј. Минов, С. Ристеска-Куч, Д. Мијакоски, С. Столески | Медицина на трудот | Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје | 2011 |
| | 22.2 | Доплнителна литература | | | | |
| | | Р.бр | Автор | Наслов | Издавач | Година |